

Врз Основа на чл.401-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва ( Сл.Весник на РМ бр.42/10), АДИНГ АД Скопје ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното Собрание на друштвото, одржано на 17.05.2018 година.

На Годишното Собрание на друштвото одржано на 17.05.2017 година од вкупно 352.023 акции со право на глас, присуствуваа акционери( лично или преку овластени полномошници ) кои учествува во работата на Собранието, со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 65.3 % од вкупниот број на акции со право на глас.

Присутните гласаа на следниот начин по точките од Дневниот ред,

1. Прва точка од Дневниот ред,  
**Избор на претседавач на Собранието – Љупчо Атанасовски**  
“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,  
“ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.
2. Втора точка од Дневниот ред,  
**Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на АДИНГ АД Скопје во 2017 година**  
“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,  
“ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.
3. Трета точка од Дневниот ред,  
**Одобрување на консолидираната годишната сметка за 2017 година на поврзаните друштва во деловниот систем**  
“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,  
“ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.
4. Четврта точка од Дневниот ред,  
**Одлучување за распределба на добивка**  
“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието,  
“ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.
5. Петта точка од Дневниот ред,  
**Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на надзорниот и управниот одбор**

По спроведеното јавно гласање за секој член на Надзорен одбор и Управен одбор поединечно, за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото, се гласаше како што следи:

1. За одобрување на работата на Александар Белев, Претседател на Надзорниот одбор “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
2. За одобрување на работата на Александра Петровска, Заменик Претседател на Надзорниот одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
3. За одобрување на работата на Филип Филиповски, член на Надзорниот одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
4. За одобрување на работата на Раде Јанков, независен член на Надзорниот одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
5. За одобрување на работата на Благој Дончев, Претседател на управен одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
6. За одобрување на работата на Петре Филиповски, Заменик Претседател на управен одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
7. За одобрување на работата на Зоран Петровски, член на управен одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
8. За одобрување на работата на Дончо Каратуков, член на управен одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.
9. За одобрување на работата на Вања Дончева Рајатоска, член на управен одбор, “ЗА” гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ПРОТИВ” и “ВОЗДРЖАН” гласови нема.

6. Шеста точка од Дневниот ред,

**Донесување на одлука за откуп на сопствени акции**

“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.

7. Седма точка од Дневниот ред,

**Донесување на одлука за продажба на сопствени акции**

“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.

8. Осма точка од Дневниот ред,

**Избор на ревизор за годишната сметка за 2018 година**

“ ЗА “гласаа акционери со вкупно 229.951 акции со право на глас претставувани на Собранието или 100% од акциите со право на глас претставувани на Собранието, “ ПРОТИВ ” и “ ВОЗДРЖАН “ гласови нема.

Скопје

18.05.2018